

На 26 јули 1963 година во 5,17 часот Скопје било разурнато од земјотрес со силина од 9 степени по Меркалиева скала (6,1 според Рихтерова сеизмичка скала). Под урнатините животот го изгубиле 1.070 скопјани, биле повредени повеќе од 4.000 граѓани. Повеќе од 80 отсто од зградите во градот биле разурнати и околу 200.000 луѓе останале без покрив над главата.

Со солидарна помош од сите страни на светот, Скопје повторно, по којзнае којпат, се обновило за да го постигне сегашното ниво на висок урбан развој и изглед на модерна и високо естетска метропола.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



бодувањето и слободниот живот.

Епицентарот на земјотресот бил на самиот Плоштад "Слобода", денес наречен "Македонија". Неговата силина била 6,1 степени според Рихтеровата скала, а според Меркалиевата 9 степени. Три минути по првиот потрес се случил и втор со ист интензитет (8,5 степени според Меркалиевата скала), по кој следувале стотици и стотици други земјотреси со помала сила.

Фрапантни сознанија - 1.070 човечки животи, жртви на природната стихија и повеќе од 4.000 ранети, многумина од нив инвалиди. Покрај ненадоместливите човечки жртви, голема штета била на-

правена и на триесеттината споменици на културата. Речиси сосема биле уништени тврдината Кале, Сули-ан, Безистенот, Археолошкиот музеј, Народната и универзитетска библиотека, театрите во градот, како и многу киносаали, зградата на Народна банка, а меѓу нив и Старата железничка станица, која денес е Музеј на градот Скопје и симбол на големиот земјотрес. Часовникот на станицата засекогаш е застанат на фаталните 5 часот и 17 минути.

Етерот многу брзо ја пренел ужасната приказна. Уште истиот ден, а и подоцна, небото над градот било претесно за сите авиони кои пристигнува-

# ДЕВЕТ МЕРКАЛИЕВИ СТЕПЕНИ ВО НАЈДОЛГИОТ И НАЈТЕШКИОТ СКОПСКИ ДЕН

**Д**ен - 26 јули, година - 1963, македонската метропола се соочува со земјотрес каков што не памети поновиот летопис на градот, навикнат на разорни зла и патила. Градот тешко оштетен, речиси збришан од Земјината топка. Неколку секунди биле доволни тој да стане руина, куп разурнати згради, куќи, институции... едноставно град кој го изгубил својот лик. Тој петок часовниците запреле на судбоносните 5 и 17 минути, за да го означат најдолгиот ден во историјата на градот, а тоа утро сеизмографите во светот регистрирале силен земјотрес со епицентар во Скопје. Скопјани ги преживувале своите најтешки моменти. Нивниот град и гордост доживувал катастрофа од неспоредливи размери, токму пред дваесетгодишнината од осло-





Првата помош за граѓаните на Скопје дошла од војската и од граѓаните на тогашните југословенски републики и неколку дена по земјотресот почнале да пристигнуваат помош и спасувачки екипи од цел свет. Точно 87 нации од светот испратиле некаква помош во Скопје, со што помогнале тој повторно да се изгради, поради што градот го носи и епитетот "град на солидарноста".



ле од секаде, носејќи прва помош. Во тие први моменти на несреќа и избекуменост околу осумдесет земји му подале рака на настраданиот град, на Скопје, кое стана симбол на светската солидарност.

Месеците минувале брзо, во трескава обнова на градот. Веќе се заканувала нова опасност - зимата, 43 отсто од станбениот простор бил целосно уништен, 37 отсто сериозно оштетен, без услови за живеење. Требало да се обезбеди покрив за речиси 200.000 луѓе. Тогаш градот заличил на огромно градилиште на кое биле ангажирани 80.000 работници и 15.000 градежни и други машини. За кратко време, соборувајќи ги сите рекорди во градежништвото, домашната и странската градежна оператива привршила осумнаесет приградски населби. Освен тоа, биле санирани и направени поцврсти од порано 8.113 станови во центарот на градот. Во Обединетите нации бил формиран посебен фонд за обнова и за изградба на Скопје. На овој и на други начини на Скопје му пристигнала помош од странство во износ од 347,9 милиони динари во тогашна вредност. Но, сепак најголема помош испратиле републиките и покраините на тогашна Југославија.

лиони динари во тогашна вредност. Но, сепак најголема помош испратиле републиките и покраините на тогашна Југославија.

"Скопје доживеа невидена катастрофа, но Скопје повторно ќе го изградиме со помош на целата заедница, тоа ќе стане гордост и симбол на братството и единството, на југословенската и на светската солидарност", се зборовите кои се искажани на 27 јули 1963 година, во целост остварени.

Благодарение на ваквата широка и несребична помош на домашната и на светската јавност, Скопје го доби своето второ најпознато име - град на солидарноста.

# БЕСПЛАТЕН ЗА СИТЕ ФИРМИ!

☎ 308 58 28



Дел од секое  
**СЕМЕЈСТВО!**

По цена  
од само

**100** ден.

106 000 ПОСЕТИТЕЛИ/МЕСЕЧНО на  
[www.yellowpages.com.mk](http://www.yellowpages.com.mk)